

20100901617

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 52 став 1 точка 2 од Законот за надзор на државната граница („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 66/07 и 52/09) министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ШТЕМБИЛОТ ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА НЕГОВОТО ВТИСНУВАЊЕ И УПОТРЕБА¹

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на штембилот за влез и излез во Република Македонија и начинот и постапката на неговото втиснување и употреба.

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ШТЕМБИЛОТ ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Штембил за влез во Република Македонија

Член 2

Штембилот за влез во Република Македонија (во натамошниот текст: штембилот за влез) има форма на правоаголник со прави агли, со димензија 43x30 mm.

Во горниот лев агол на правоаголникот од штембилот за влез е втиснат круг со дијаметар од 6.3 mm во кој се наоѓа националната ознака МК. Во горниот десен агол е втиснат правоаголник со димензии 17 x 6.2 mm во кој се наоѓа цртеж на авион, автомобил, брод или локомотива, во зависност од видот на граничниот премин. На средината на правоаголникот, во централниот дел од плочката на штембилот има нумератор со променливи бројки со кој се означува денот, месецот и годината и нумератор со променливи броеви од 00 до 99, со кој се означува безбедносниот код на штембилот. Во долниот лев агол втиснат е правоаголник во кој има стрелка кон десно. Во долниот дел на правоаголникот, на средина е втиснат називот на граничниот премин, на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а под тоа е втиснат бројот на штембилот кој е составен од една голема буква испишана на македонски јазик и неговото кирилско писмо и три бројки.

Дршката, водилката, осовината и телото со рамката на нумераторот на штембилот се изработени од метал, а плочката со натпис е изработена од месинг.

2. Штембил за излез од Република Македонија

Член 3

Штембилот за излез од Република Македонија (во натамошниот текст: штембил за излез) е со форма и содржина, како и штембилот за влез од член 2 од овој правилник, со заоблени агли и со стрелка кон лево.

¹ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 562/2006 на Европскиот Парламент и Советот на Европа за правилата кои го уредуваат начинот на движењето на лица преку границите (Шенгенски граничен кодекс), од 15.03.2006 година, CELEX број 32006R0562

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВТИСНУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА ШТЕМБИЛОТ ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 4

Полицискиот службеник при извршување на гранична контрола втиснува штембил за влез, односно штембил за излез особено при влез или излез на државјаните на трети земји, и тоа во:

- патниот документ кој содржи важечка виза кој му овозможува на државјанинот на трета земја да ја премине државната граница;
- патниот документ кој содржи виза издадена на граничен премин со кој му се овозможува на државјанинот на трета земја да ја премине државната граница;
- патниот документ кој му овозможува на државјанинот на трета земја да ја премине границата, без да му биде издадена виза.

Полицискиот службеник при извршување на гранична контрола втиснува штембил за влез, односно штембил за излез во патниот документ на државјанин на трета земја и во случај на попуштање во режимот на граничната контрола.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во случајот утврден во член 37-а став 3 од Законот за надзор на државната граница, штембилот за влез и штембилот за излез се втиснуваат на посебен лист.

Листот од ставот 3 на овој член содржи податоци за името и презимето на носителот на патниот документ и бројот на патниот документ и се изработува во два примерока, од кои еден му се дава на државјанинот на трета земја, а другиот останува во полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола.

Член 5

Полицискиот службеник, секогаш кога тоа е можно, при извршувањето на граничната контрола, го известува државјанинот на трета земја за обврската да втисне штембил за влез, односно штембил за излез на неговиот патен документ.

Полицискиот службеник го известува државјанинот на трета земја за обврската од ставот 1 на овој член и во случај на попуштање на режимот на граничната контрола.

Член 6

Во патниот документ на државјанин на трета земја кој за да оствари влез на територијата на Република Македонија треба да поседува виза, штембилот за влез, односно штембилот за излез, кога е тоа можно се втиснува на ивицата на визата, за да не се оштети валидноста на ознаките на визата или безбедносните ознаки на визата – налепница.

Во случај кога треба да се втиснат повеќе штембили, (на пример: кога државјанинот на трета земја поседува виза со која може да оствари повеќекратен влез во Република Македонија), штембилот за влез, односно штембилот за излез се втиснуваат на страницата од патниот документ која се наоѓа спроти страницата на која е прилепена визата. Ако таа страница не може да се употреби, штембилот за влез, односно штембилот за излез се втиснуваат на следната слободна страница од патниот документ.

Штембилот за влез, односно штембилот за излез не се втиснува на машински читливиот дел од патниот документ, како и врз претходно втиснати штембили.

Член 7

Штембилот за влез, односно штембилот за излез се втиснува во патниот документ така што правоаголникот на штембилот да биде во хоризонтална положба.

Штембилите од ставот 1 на овој член се втиснуваат по хронолошки редослед.

Во патниот документ штембилот за излез се втиснува во близина на штембилот за влез.

Член 8

Штембилот за влез и штембилот за излез се втиснуваат со црно мастило.

Член 9

Штембилот за влез, односно штембилот за излез се втиснува во патниот документ на државјаните на трета земја чиј член на семејство е жител на Европската унија но немаат дозвола за престој согласно прописите за странци.

Член 10

Штембилот за влез, односно штембилот за излез се втиснува во патниот документ на државјаните на трети земји кои го уживаат правото на Заедницата за слободно движење но немаат дозвола за престој согласно прописите за странци.

Член 11

Во случај кога на граничниот премин се одбива влез на странец, полицискиот службеник втиснува штембил за влез во патниот документ на странецот, при што истиот се прецртува во вид на крст со неизбришливо црно мастило, а на десната страна се внесува една од следните буква или букви испишани на основното латинско писмо:

- /А/ нема валиден патен документ,
- /В/ има лажен, фалсификуван или преправен патен документ,
- /С/ нема валидна виза или дозвола за престој,
- /D/ има лажна, фалсификувана или преправена виза или дозвола за престој,
- /Е/ нема документи што ја оправдуваат целта и околностите на предвидениот престој во Република Македонија,
- /F/ веќе престојувал три месеци во текот на шест месечен период на територијата на Република Македонија,
- /G/ нема доволно средства за издржување како за периодот на престојот, така и за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава во која е сигурно дека ќе биде прифатен, или не е во можност законски да се стекне со тие средства,
- /Н/ лица кои се предмет на предупредување со цел забрана за влез во националниот информатички систем
- /I/ претставува опасност за јавниот ред, националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на Република Македонија со други држави.

Член 12

Во случај кога штембилот за влез, односно штембилот за излез, кој веќе бил втиснат треба да се поништи, истиот се прецртува со две паралелни линии врз горниот лев агол од штембилот.

Член 13

Штембилите за влез и штембилите за излез кои се дадени на употреба на полициските станици, односно полициските одделенија за гранична контрола, се примопредаваат помеѓу раководителите на смена во полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола, при секоја промена на смена.

Примопредавањето од ставот 1 на овој член се евидентира во записник кој содржи податоци за бројот на предадени и примени штембили и состојбата во која се наоѓаат штембилите.

Записникот од ставот 2 на овој член го потпишуваат раководителот на смена што ги предава и раководителот на смена што ги прима штембилите за влез и штембилите за излез.

Член 14

Раководителот на смена во полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола ги задолжува полициските службеници за гранична контрола со штембил за влез или со штембил за излез, во зависност дневниот распоред за работа на полициските службеници за гранична контрола во определената смена.

Полициските службеници од ставот 1 на овој член, при примање и предавање на штембилот за влез или штембилот за излез, врши негово евидентирање на посебен лист, со втиснување отисок од штембилот.

Листот од ставот 2 на овој член содржи податоци за името и презимето на полицискиот службеник, време на примање, односно предавање на штембилот, како и потпис на полицискиот службеник кој го прима, односно предава штембилот.

Потписот од ставот 3 на овој член се става покрај втиснатиот отисок од штембилот, при негово примање, односно предавање.

Примањето, односно предавањето на штембилите од овој член го потврдува раководителот на смена, со ставање на потпис до потписот на полицискиот службеник.

Член 15

Полициските службеници од полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола по примањето на штембилот за влез, односно штембилот за излез, го подесуваат безбедносниот код на штембилот, согласно прописите за надзор на државната граница.

Полициските службеници од ставот 1 на овој член можат да го употребуваат штембилот само со однапред определените безбедносен код.

Безбедносниот код на штембилот се менува во редовни месечни периоди кои не можат да бидат подолги од еден месец.

Член 16

Во текот на смената во полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола, раководителот на смена може во секое време, по сопствена иницијатива, или по наредба на командирот да врши промена на штембилите и задолжување на полициските службеници со друг штембил, согласно одредбите на овој правилник.

Член 17

Увид во листот од членот 14 став 2 од овој правилник можат да вршат командирот, помошникот на командир, раководителот на смена и полициските службеници овластени да вршат контрола и надзор над работата на полициската станица, односно полициското одделение за гранична контрола.

Член 18

Во случај кога штембилите за влез и штембилите за излез не се употребуваат, истите се чуваат во заklучена метална каса, за чија безбедност е одговорен раководителот на смена.

Пристап до штембилите од ставот 1 на овој член може да имаат командирот, помошникот командир или раководителот на смена.

Член 19

Во случај штембилот за влез, односно штембилот за излез да бидат украдени, изгубени или исчезнати, раководителот на смена, или во негово отсуство дежурниот во полициската станица, односно во полициското одделение за гранична контрола веднаш писмено го известува Секторот за гранични работи и миграции во Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од член 26 став 2 и членовите 27 и 28 од Правилникот за начинот на обезбедување на државната граница и на контрола на преминување на државната граница („Службен весник на Република Македонија” бр. 3/07).

Член 21

Одредбата од членот 11 од овој правилник ќе отпочне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 22

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 141-45848/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.